



Врз основа на чл.103 ст.1 т.3 и чл.149 в.в. чл.134 и чл.137 од Законот за високото образование („Сл.Весник на РМ“ бр.82/18) и Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба („Сл.Весник на РСМ“ бр.116/20), согласно Одлуката на Ректорската Управа донесена на 66-та седница од 15.04.2020 година, ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ го објавува следниот дополнат:

КОНКУРС

за запишување на прв (I) циклус академски-додипломски и стручни студии во академската 2020/2021 година

Се врши упис на вкупно 535 /петстотини-триесет-и-пет/ студенти во академската 2020/2021 година на Факултетите во состав на ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ, на следните студиски програми:

ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје		
Студиска програма - академски и стручни студии		
СТОМАТОЛОГИЈА (I и II циклус интег.академски студии МК)	СТОМАТОЛОГИЈА (I и II циклус интег.академски студии EN)	ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ (стручни студии)
50	150	35
слободни места за упис		
Времетраење	Стоматологија	
	5 години (300 ЕКТС)	
	Забни техничари	
3 години (180 ЕКТС)		
Школарина (годишна)	СТОМАТОЛОГИЈА	
	<i>Македонски студенти</i>	<i>Странски студенти</i>
	3.000 €	6.000 €
	ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ	
<i>Македонски студенти</i>		<i>Странски студенти</i>
1.500 €		3.000 €

*најдобриот студент од генерацијата, по завршување на студиите ќе биде вработен на Факултетот за стоматологија при ЕУ;

УСЛОВИ ЗА УПИС

Академски / стручни студии

На прв циклус академски/стручни студии во академската 2020/2021 година може да се запишат:

- Лица со завршено 4-годишно средно образование кои положиле државна матура или меѓународна матура;
 - Лица кои се стекнале со диплома за завршено средно образование во траење од четири години во учебната 2019/2020 година (*ослободени од обврската за полагање државна матура);
 - Лица кои завршиле четирогодишно средно образование според прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура;
 - Лица кои завршиле високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи, како и кандидатите кои паралелно студираат сродни факултети, студиски групи или насоки;
 - Лица кои имаат активен статус на студент, со премин од друга високообразовна установа;
 - Лица кои завршиле средно образование во странство;
 - Лица странски државјани, под исти услови;
- Кандидатите се запишуваат како редовни/вонредни студенти со самофинансирање на студиите, освен на Факултетот за стоматологија-само редовни.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

- Диплома за завршено 4-годишно средно образование (за заврш.сред.образование во странство + Решение за нострификација);
- Свидетелства за сите 4 год. од средното образование;
- Диплома за положена државна или меѓународна матура (*не е потребно за лицата кои завршиле 4-гол. средно образ. пред воведувањето на државна матура и за кандидатите кои завршиле средно образование во учебната 2019/20 година);
- Уверение за државјанство + 4 фотографии (3.5x4.5 cm);
- Извод од матична книга на родените;
- Доказ за познавање англиски јазик (*за студентите кои одбрале да посетуваат настава на англ.јазик, ниво B1);
- Лексерско уверение (*само кандидатите за упис на Факултетот за детективи и криминалистика);
- Потврда за работен однос (*за вонредни студенти);
- Студентите кои вршат трансфер доставуваат Уверение за положени испити и фотокопија од Индекс со последен заверен семестар како активен студент;

*Можност за плаќање годишна школарина на 12 и повеќе рати преку кредитите за студирање на Комерцијална банка АД Скопје, достапни по најповолни услови за студентите на Европски Универзитет. Повеќе информации во Студентска служба на тел.бр. 02/320 2100, e-mail: studentska@eurm.edu.mk, како и во експозитурата на КБ ложирана во управната зграда на Макпетрол-Скопје, тел.бр. 072/266 137.

ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје		
Студиска програма - академски студии		
АРТ И ДИЗАЈН		
50		
слободни места за упис		
Времетраење	4 години (240 ЕКТС)	
Школарина (годишна)	<i>Македонски студенти</i>	<i>Странски студенти</i>
	1.500 €	3.000 €
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје		
Студиска програма - академски студии		
СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО		
40		
слободни места за упис		
Времетраење	4 години (240 ЕКТС)	
Школарина (годишна)	<i>Македонски студенти</i>	<i>Странски студенти</i>
	1.500 €	3.000 €

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТРАНКИ ДРЖАВЈАНИ		
1.Нострификација на диплома од средно образование	2.ВИЗА и Престој	
Оригинален диплома за завршено средно образование и легализирана копија	• Пополнет формулар за ВИЗА/престој	• Доказ за сместување (резервација на Хотел/Хостел, Договор за закуп на стан);
Оригинални свидетелства за сите 4 години (пред завршување) средно образование и легализирани копии	• 4 фотографии (2 фотогр.3.5x4.5 cm, и 2 фотогр.3x3.5 cm)	• Уверение за неосудуваност издадено од надлежен орган, легализирано;
Оригинален Извод од книга на родени (Сертификат за раѓање) и легализирана копија	• Доказ дека кандидатот го познава јазикот на наставата	• Доказ дека не се води кривична постапка, легализиран;
Оригинален Уверение за државјанство и легализирана копија, или легализирана копија од Пасопи	• Писмо со финансиска гаранција од родител (зав.на Нотар) со извод од сметка во банка во прилог, како доказ за доволно средства за студирање и престој	• Пасопи со важност најмалку 3 месеци подолого од планираниот престој во Македонија (*и задолжително легализирана копија од Пасопиот)
	• Здравствено осигурување	• Уверение за здравствена состојба (ХИВ и Хепатит Ц)

Задолжителен превод на документите на македонски јазик од овластен судски преведувач и заверка на Нотар. За асистенција во постапката за нострификација/Виза/престој од страна на Универзитетот, потребно е Подомошно (зав.на Нотар). До Универзитетот се доставуваат документите од точка 1 (*во фотокопија доколку претходно се поднесени до МОН) + доказ дека кандидатот го познава јазикот на наставата на ниво B1 (*во оригинал). Нострификација на дипломата за средно образование/доказ за поведена постапка пред МОН, е задолжително. Во случај кандидатот да не го познава јазикот, или недоволно го познава (*се утврдува преку контролен тест), истиот ќе посетува подготовителна настава за изучување на јазик во траење од 1/една/ академска година. Повеќе информации на веб-страницата: www.eu.edu.mk.

РОКОВИ

Прв уписен рок :	16.04.2020 – 30.06.2020
Втор уписен рок :	01.07.2020 – 31.08.2020
Трет уписен рок :	01.09.2020 – 30.09.2020

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје			
Студиска програма - академски студии			
БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ	ФИНАНСИИ	МАРКЕТИНГ	
30	30	30	
слободни места за упис			
Времетраење	4 години (240 ЕКТС)		
Школарина (годишна)	<i>Македонски студенти</i>	<i>Странски студенти</i>	
	1.500 €	3.000 €	
ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје			
Студиска програма - академски студии			
КРИМИНАЛИСТИКА			
100			
слободни места за упис			
Времетраење	4 години (240 ЕКТС)		
Школарина (годишна)	<i>Македонски студенти</i>	<i>Странски студенти</i>	
	1.500 €	3.000 €	

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје		
Додипломски 3 год.правни студии (180ЕКТС)		
Трансфер во 3-та година		
20		
слободни места за упис		
Школарина (годишна)	<i>Македонски студенти</i>	<i>Странски студенти</i>
	1.500 €	3.000 €

ПОСТАПКА ЗА КОНКУРС И УПИС

Кандидатите ги доставуваат документите за упис во студентска служба на ЕУ, секој работен ден од понеделник до петок од 08:00 до 20:00 часот, во просторите на Европски Универзитет на бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје, како и на e-mail адресата apliciraj@eurm.edu.mk. По секој завршен уписен рок, Конкурсна комисија врши рангирање на кандидатите и објавува прелиминарна листа на која кандидатите можат да поднесат приговор до Ректорската управа. 24 часа по објавувањето на прелиминарната ранг листа, се одлучува по евентуално вложените приговори и се објавува конечна ранг листа. Со секој од пријавените кандидати ќе се спроведе интервју на следните датуми: 01.07.2020 (I уписен рок), 02.09.2020 (II уписен рок) и 01.10.2020 (III уписен рок), во 12:00 часот. Кандидатите при запишувањето склучуваат Предоговор за студирање, со истовремена уплата на депозит. Годишната школарина се исплаќа на три рати. Во школарината се вклучуваат следните трошоци: пакет учебници, студентска организација, осигурување, Индекс и Студентска легитимација.

ЈАЗИК НА НАСТАВАТА

Наставата по сите студиски програми се изведува на Македонски и Англиски јазик. Настава на Англиски јазик ќе се реализира доколку е формирана група од најмалку 15 студенти на секој факултет поединечно.